

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 1, а во врска со член 28 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19 ), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јуни 2021 година, донесе

## **ПРАВИЛНИК ЗА**

### **ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНИ ПРОСЕЧНИ ТАРИФИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

#### **Член 1**

Во Правилникот за начин и услови за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазар на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија ( „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/19, 103/19 и 161/20) во членот 17-а во ставот (1), зборовите „ воена, вонредна и/или кризна состојба“ се заменуваат со зборовите „ вонредна состојба“.

Во ставот (2) зборовите „ воената, вонредната и/или кризната состојба“ се заменуваат со зборовите „ вонредната состојба“.

#### **Член 2**

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**Бр. 01-1177/1**  
**24 јуни 2021 година**  
**С к о п ј е**

**Претседател**  
**на Регулаторна комисија за**  
**енергетика и водни услуги на**  
**Република Северна Македонија**

**Марко Бислимоски**

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со одредбите на член 17-а се уредува постапката и роковите за начинот на работа на Регулаторната комисија за енергетика по однос на барањата за регулиран максимален приход за регулиран период, регулираната просечна тарифа и тарифите за користење на соодветните системи, за регулираните друштва за тековната година за време на постоење на вонредна, воена и/или кризна состојба.

Со оглед на фактот дека Собранието на Република Северна Македонија заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на Пандемија прогласена од Светската Здравствена Организација од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението го пролонгираше периодот на примена на кризна состојба ( до крајот на 2021 година), се утврди дека постојното решение за начинот на работа утврдено во член 17-а е непрактично и доведува до ситуација на правно неопределено одлагање на надлежноста на Регулаторната комисија за енергетика во поглед на регулирање на максимален приход за регулиран период, регулираната просечна тарифа и тарифите за користење на соодветните системи за регулираните друштва, врз основа на што се одлучи дека само во ситуација на прогласена вонредна состојба временскиот период на постапување ќе се одвива согласно наведениот член.